

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА

# Бакер Тили Јоанидис

Извештај за транспарентност  
за 2024 година



## СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Опис на правната структура и сопственост на друштвото .....                                                                                                                                         | 3  |
| II. Опис на професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа .....                                                                                                    | 4  |
| III. Опис на управувачката структура на друштвото за ревизија .....                                                                                                                                    | 5  |
| IV. Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото за ревизија и изјава од овластениот надлежен орган на друштвото за ревизија за ефективност на функционирањето на овој систем ..... | 5  |
| V. Датум кога е извршена последна проверка за уверување на квалитетот на ревизорот .....                                                                                                               | 7  |
| VI. Список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на претходната година .....                                                                                                                 | 7  |
| VII. Изјава за независното работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени ...         | 8  |
| VIII. Изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија во текот на претходната година ....                                                                                                      | 8  |
| IX. Финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и други надоместоци ...                                                                                                           | 9  |
| X. Информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор .....                                                                                                                  | 10 |
| Прилог бр.1 - Изјава за ефективност на функционирање на внатрешниот систем на контрола на квалитет согласно Законот за ревизија .....                                                                  | 11 |
| Прилог бр.2 - Изјава за независно работење на Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје согласно Законот за ревизија .....                                                                | 12 |
| Прилог бр.3 - Изјава за политиката што ја следи Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје за континуирано професионално усовршување согласно Законот за ревизија .....                    | 13 |

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2024 ГОДИНА

Согласно барањата на член 35 од Законот за ревизија (Сл. Весник на РМ бр. 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 145/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 122/2021), Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел, Скопје, го објавува овој Извештај за транспарентност и истиот не може да се употребува за други цели.

Извештајот за Транспарентност ги содржи информациите во врска со:

- опис на правната структура и сопственост на друштвото за ревизија
- опис на професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа
- опис на управувачката структура на друштвото за ревизија
- опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото за ревизија и изјава од овластениот надлежен орган на друштвото за ревизија за ефективност на функционирањето на овој систем
- датумот кога е извршена последната проверка за уверување во квалитетот на ревизорот согласно член 20-а од Законот за ревизија
- список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на претходната година
- изјава за независно работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени
- изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија во текот на претходната година за континуирано професионално усовршување на овластените ревизори во текот на претходната година
- финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и други надоместоци, расчленет во четири категории: услуги од ревизија на годишни и консолидирани сметки, дополнителни услуги во уверување на квалитет, даночни советодавни услуги и други неревизорски услуги и
- информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор.

### I. Опис на правната структура и сопственост на друштвото

#### а) Основање и правна структура

- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје е основано како друштво со ограничена одговорност од едно лице, на 29 Јули 2014 година, во Централниот Регистар на Република Северна Македонија во Скопје, како резултат на промени во структурата на капиталот спроведени во друштвото за ревизија Бејкер Тили Македонија Доо Скопје.
- На 26 декември 2016 година е извршена промена на називот на друштвото за ревизија Јоанидис Дооел Скопје во друштво за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје, како резултат на склучен Договор за Лиценца за трговска марка во врска со употреба на името и логото на Baker Tilly, со меѓународната асоцијација на независни ревизорски, сметководствени и консултантски фирми Baker Tilly International.
- На 25 ноември 2014 година друштвото доби Лиценца за работа на друштво за ревизија под бр.07-400/1, со регистарски број на лиценца 27, издадена од страна на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија. Согласно промените во називот на друштвото, цитирани во горниот пасус, Советот за унапредување

и надзор на ревизијата во Република Северна Македонија, по доставено Барање од друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје, изврши промена на називот на друштвото во Лиценцата за работа на друштво за ревизија и издаде Лиценца за работа на друштво за ревизија заведена под бр.08-12/1, од 17 јануари 2017 година, со регистарски број на лиценца 27, издадена од страна на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија.

- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел е заведено под регистарски број ДР031 во Регистарот на друштва за ревизија при Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија.
- На 3 февруари 2015 година Друштвото за ревизија Јоанидис стана независен член на Baker Tilly International, по успешно спроведен мониторинг на квалитетот на работата на овластените ревизори во Друштвото за ревизија Јоанидис Дооел, од страна на одделот за контрола на квалитет на Baker Tilly International, Лондон Велика Британија. На 30 септември 2016 година Друштвото за ревизија Јоанидис склучи Договор за Лиценца за трговска марка во врска со употреба на името и логото на Baker Tilly со Baker Tilly International и изврши усогласување на правните акти на друштвото, со промена на називот во Друштво за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел.
- На 31 декември 2024 година, во друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис вработени се осум лица од кои сите со полно работно време, 2 овластени ревизори, 1 ревизор, 2 асистент ревизори, 2 овластени сметководители и 1 асистент сметководител.

#### **б) Сопственост/Структура на капиталот на друштвото**

- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис е организирано како друштво со ограничена одговорност од едно лице, со основна главнина во износ од 5.000 Евра, во согласност со Законот за трговски друштва и Законот за ревизија.
- Согласно член 24 од Законот за ревизија, сопственоста/структурата на капиталот на друштвото 100% е во сопственост на еден од овластените ревизори Љубица Јоанидис. Управител на Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис е овластениот ревизор и содружник Љубица Јоанидис.
- Приоритетна дејност на друштвото, согласно Тековната состојба од Централниот Регистар на Република Македонија, е 69.20 - Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи, даночно советување.
- Годишното осигурување од законска одговорност на ревизорски куќи за причинети штети кои ќе ги предизвикаат на трети лица при вршење на ревизорската професија, согласно Законот за ревизија вклучува осигурена сума од 24.600.000 МКД или 400.000 ЕУР, без франшиза, за период од 1 октомври 2024 до 1 октомври 2025 година, преку полиса бр.13053000026532/0, издадена од Евроинс Осигурување АД Скопје.

## **II. Опис на професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа**

- Во текот на месец февруари 2015 година, по потпишување на Договорот за пристапување, Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел, стана полноправна членка на

меѓународната асоцијација на независни ревизорски, сметководствени и консултантски фирми Baker Tilly International од Лондон, Велика Британија.

- Baker Tilly International е рангирана на 10 место на скалата од топ 10 фирми во светот според International Accounting Bulletin (IAB) World Survey 2025 <https://www.internationalaccountingbulletin.com/news/world-survey-supplement-2025-now-live> кои овозможуваат ревизорски, сметководствени и консалтинг услуги и има мрежа од 43,515 вработени во фирми-членки на 143 територии во светот и годишен комбиниран приход на ниво на мрежа за 2024 година од US\$ 5.6 милијарди. ([www.bakertillyinternational.com](http://www.bakertillyinternational.com)).
- Дејности на членките на Baker Tilly International се услуги на ревизија на финансиски извештаи (согласно МСР), услуги за уверување во квалитет (СМРП, МСАП, МСАУ, МСПУ), корпоративни финансии, due diligence извештаи, консалтинг услуги, даночни советодавни услуги, процена, правни услуги, други неревизорски услуги и услуги од аспект на усовршување на системот на интерно-сметководствени контроли.

### III. **Опис на управувачката структура на друштвото за ревизија**

- Управувачката структура на Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис е во согласност со Законот за трговски друштва и Законот за ревизија, и истото е организирано како друштво со ограничена одговорност од едно лице, каде што со друштвото управува управител на друштвото.

### IV. **Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото за ревизија и изјава од овластениот надлежен орган на друштвото за ревизија за ефективност на функционирањето на овој систем**

- Врз основа на барањата од Законот за ревизија, друштвото има усвоено Прирачник за контрола на квалитет, кој е подготвен врз основа на насоките за политиките на контролата на квалитет донесени од страна на Baker Tilly International од Лондон, како и врз основа на Меѓународните Стандарди за ревизија, Кодексот на етика на професионалните сметководители на IFAC и националното право.
- Прирачникот за контрола на квалитет е изготвен согласно барањата на:
  - МСКК 1 – Меѓународниот стандард за контрола на квалитет 1 и
  - МСР 220 – Контрола на квалитет за ревизија на финансиските извештаи.
- МСКК 1 се однесува на одговорностите на друштвото да воспостави и одржи систем на контрола на квалитет во друштвото. Системот на контрола на квалитет вклучува политики и постапки кои се однесуваат на:
  - Одговорности на лидерите за квалитет во рамките на друштвото
  - Релевантните етички барања
  - Прифаќање и одржување на односите со клиентот и специфични ангажмани
  - Човечките ресурси
  - Извршување на ангажманот и
  - Надгледување.
- Одговорен за системот на контрола на квалитет во друштвото е управителот на друштвото, кој е должен да обезбеди систем на контрола на квалитет, преку воспоставување на

политики и постапки кои се дизајнирани да промовираат интерна култура која се базира на признавањето дека квалитетот е суштински во извршувањето на ангажманите, на начин што ќе обезбеди разумно уверување дека друштвото и неговиот перонал се придржуваат кон професионалните стандарди и применливите законски и регулаторни барања, како и дека извештаите издадени од друштвото или партнерите се соодветни за дадените околности, чија потврда преточена во Изјава е приложена кон овој извештај (Прилог бр.1), преку која се потврдува дека системот на контрола на квалитетот на друштвото функционира на начин што обезбедува разумна сигурност дека друштвото и ангажираниот персонал се усогласени со професионалните стандарди, регулаторните и законските барања, и дека издадените ревизорски извештаи се соодветни на дадените околности.

- MCP 220 се однесува на одговорностите на друштвото да воспостави и одржи систем на контрола на квалитет на ревизорските ангажмани. Системот на контрола на квалитет вклучува политики и постапки кои се однесуваат на:
  - Лидерските одговорности за квалитетот на ревизиите
  - Релевантните етички барања
  - Прифаќање и одржување на односите со клиентот и ревизорскиот ангажман
  - Назначување на тим на ангажманот
  - Извршување на ангажманот
  - Надгледување и
  - Документација.
- Одговорен за квалитетот на работата на ревизорските тимови е овластениот ревизор – раководител на сектор ревизија, кој согласно барањата на Прирачникот за контрола на квалитет изготвува посебна програма за контрола на квалитетот на работата на ревизорските тимови и го известува управителот на друштвото за спроведување на ревизорските оперативни програми.
- Врз основа на барањата на Законот за ревизија, Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, доследно се придржува кон усвоениот Прирачникот за контрола на квалитет, како на ниво на друштво, така и на ниво на поединечните ангажмани, со цел овозможување на поефикасно извршување на поставените задачи од страна на вработените.
- Правилникот за постапки за контрола на квалитет на ревизорските ангажмани, вклучува релевантни етички барања, и тоа:
  - мерките кои се преземаат заради исполнување на етичките принципи (интегритет, објективност, професионална компетентност и должно внимание, доверливост и професионално однесување),
  - мерките кои се преземаат заради обезбедување на доверливост и заштита на податоците, како и
  - политики кои се следат за прифаќање, продолжување или повлекување од ангажманите, од аспект на компетенции, способности и потребни ресурси и оценка на интегритетот на клиентите
  - политики и процедури кои се однесуваат на човечките ресурси од аспект на вработување, оценување и унапредување на вработените, назначување на одговорен и членови на ангажманот и евентуално користење на експерти на ангажманот
  - политики и процедури кои се однесуваат на спроведување на ангажманите и вршењето на внатрешната контрола на квалитетот, од аспект на користење компјутерски ревизорски техники и алатки, лица кои се назначени да вршат внатрешна контрола на квалитет, навремено комплетирање, архивирање и чување на ревизорската документација.

## **V. Датум кога е извршена последна проверка за уверување на квалитетот на ревизорот**

- Согласно член 20 од Законот за ревизија, друштвата за ревизија подлежат на систем за контрола на квалитет, заради усогласеност на работењето на ревизорите со процедурите на вршење на ревизија пропишани со Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC и националното право.
- Последните извршени проверки на контрола на квалитет, на денот на издавање на овој Извештај за транспарентност се:
  - проверка на контрола на квалитет во месец август 2024 година за извршени ревизии на финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2023 година, извршена од одделот за контрола на квалитет на Baker Tilly International од Лондон, Велика Британија
  - проверка на контрола на квалитет во месец февруари 2025 година за извршени ревизии на финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2023 година, извршена од страна на овластени лица на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија.

## **VI. Список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на претходната година**

- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис во текот на 2024 година има извршено законска ревизија на финансиските извештаи за 2023 година на следните друштва:
  - Кола Дооел Скопје
  - Тотал Плус Логистик Дооел Скопје
  - ФД Кредисимо Дооел Скопје
  - Супорт анд Солушн Дооел Скопје
  - Индустриски Бизнес Сервис Центар Дооел Скопје
  - Оса Дооел Скопје
  - Фриком Београд Дооел Чучер Сандево
  - Мејер и Мејер Транспорт Логистик Дооел Штип
  - Њу Јоркер Македонија Дооел Скопје
  - ХСО Глобал Сервицес Дооел Скопје
  - ЈПУЗПП Јасен Скопје
  - Сити Клуб Доо Скопје
  - Струмица Експрес Доо Струмица
- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис во текот на 2024 година има извршено законска ревизија на консолидираните финансиски извештаи за 2023 година на следните друштва:
  - Кола Дооел Скопје
  - ПУДДГ ИПС Груп Скопје
- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис во текот на 2024 година има извршено договорна ревизија на финансиските извештаи за 2023 година на следните друштва:
  - Кола Логистика Дооел Скопје
  - Флора Мк Дооел Скопје
  - АМЧАМ Македонија
  - Буветекс Мк Дооел Скопје
  - Македонски Центар за меѓународна соработка Скопје
  - СОС Детско Село Северна Македонија
  - Здружение на новинарите на Македонија

**VII. Изјава за независното работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени**

- Врз основа на барањата на Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC и националното право, Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, при извршување на ревизорските ангажмани користи ревизорски алатки, ревизорска методологија и интерни процедури од Baker Tilly International од Лондон, Велика Британија, со цел овозможување на квалитетно извршување на поставените задачи.
- На три години професионални лица од службата за Контрола на квалитет од Baker Tilly International од Лондон, вршат контрола на усвоените и применетите интерни процедури за контрола на квалитет на ниво на друштвото и на ниво на ангажман.
- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, преку својот законски застапник, управителот Љубица Јоанидис, потврдува дека усвоениот систем на интерна контрола и процедури за проверка на усогласеноста на независноста, со цел одржување на квалитет на извршените ревизии на високо ниво, во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет, и истите доследно ги применува (Прилог бр.2).

**VIII. Изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија во текот на претходната година**

- Во функција на унапредување на квалитетот на ревизорските постапки друштвото има развиено политики на:
  - континуирана едукација на овластени ревизори, ревизори и асистенти ревизори во рамките на Институтот за овластени ревизори на Република Северна Македонија,
  - перманентна едукација на персоналот преку присуство на семинари во организација на консалтинг куќи од Македонија, интерни обуки и семинари во рамките на друштвото, набавка на стручна литература, како и финансиска поддршка при едукација во областа на информатички технологии на кадарот
  - присуство на семинари во организација на Baker Tilly International
  - консултации со посебен сектор за консултации на Baker Tilly International
  - консултации во рамките на друштвото, како и со надворешни соработници
- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, преку својот законски застапник, управителот Љубица Јоанидис, потврдува дека усвоениот систем на политики и процедури во функција на зголемување на квалитетот на едукација на кадарот, со цел зголемување на квалитетот на извршените ревизии, во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет, и истите од година во година доследно ги применува и подобрува (Прилог бр.3)

## IX. Финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и други надоместоци

- Список на услуги кои Друштвото ги нуди на пазарот:
  - Ревизија на финансиски извештаи и консолидирани финансиски извештаи (МСП)
  - Дополнителни услуги за уверување во квалитет (СМРП, МСАП, МСАУ, МСПУ)
  - Даночни и советодавни услуги и
  - Други неревизорски услуги
- Финансиска информација за вкупниот приход остварен од страна на Друштвото Бакер Тили Јоанидис од услуги од ревизијата и други надоместоци следи во прилог:

| ВИД НА ПРИХОД ЗА 2024 ГОДИНА                                          | МКД               | %           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки (согласно МСП)   | 7,492,120         | 37%         |
| Дополнителни услуги за уверување во квалитет (СМРП, МСАП, МСАУ, МСПУ) | 2,627,480         | 13%         |
| Даночни советодавни услуги                                            | 10,174,251        | 50%         |
| Други неревизорски услуги                                             | 3,072             | 0%          |
| <b>ВКУПНО</b>                                                         | <b>20,296,923</b> | <b>100%</b> |

| ВИД НА ПРИХОД ЗА 2023 ГОДИНА                                          | МКД               | %           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки (согласно МСП)   | 7,787,297         | 43%         |
| Дополнителни услуги за уверување во квалитет (СМРП, МСАП, МСАУ, МСПУ) | 3,242,938         | 18%         |
| Даночни советодавни услуги                                            | 7,081,908         | 39%         |
| Други неревизорски услуги                                             | 34,196            | 0%          |
| <b>ВКУПНО</b>                                                         | <b>18,146,339</b> | <b>100%</b> |

**X. Информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор**

- Врз основа на планот и програмата на поединечниот ревизорски ангажман, Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, го утврдува хонорарот на овластениот ревизор, ревизорот и асистентите ангажирани на соодветниот ангажман.
- Хонорарот на овластениот ревизор се утврдува согласно Правилникот за постапки за контрола на квалитет на ревизорските ангажмани како однос помеѓу договорената цена со клиентот, наведена во Писмото за ревизорско ангажирање и планираните часови за извршување на соодветниот ангажман.
- Хонорарот на овластениот ревизор освен надоместокот утврден врз основа на ангажирани часови во ревизијата, вклучува и дел од ангажираните часови на ревизорот при обезбедување на контролинг услуги и даночно-советодавни услуги на клиентите кои исклучиво се регулирани со посебни договори за советодавни услуги и/или други неревизорски услуги.
- Извештајот е објавен на web страната на Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел, Скопје ([www.bakertilly.mk](http://www.bakertilly.mk)).

Друштво за ревизија Бакер Тили Јоанидис  
преку лицето овластено за застапување – **Љубица Јоанидис**

Скопје, 17 март 2025 година



## ПРИЛОГ БР. 1

**ПРЕДМЕТ:** Изјава за ефективност на функционирањето на внатрешниот систем на контрола на квалитет согласно Законот за ревизија

Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, преку лицето овластено за застапување, управителот Љубица Јоанидис, изјавува дека системот на контрола на квалитет на друштвото функционира на начин што обезбедува разумна сигурност дека друштвото и ангажираниот персонал се усогласени со професионалните стандарди, регулаторните и законските барања, и дека издадените ревизорски извештаи се соодветни на дадените околности.

Друштво за ревизија Бакер Тили Јоанидис  
преку лицето овластено за застапување – **Љубица Јоанидис**

Скопје, 17 март 2025 година \*



## ПРИЛОГ БР. 2

**ПРЕДМЕТ:** Изјава за независно работење на Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје согласно Законот за ревизија

Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, преку лицето овластено за застапување, управителот Љубица Јоанидис, потврдува дека постои систем на интерни контроли и процедури за проверка на усогласеноста на независноста, со цел зголемување на квалитетот на извршените ревизии, истите се спроведени, доследно се применуваат и се во согласност со меѓународните и домашните стандарди за квалитет.

Друштво за ревизија Бакер Тили Јоанидис  
преку лицето овластено за застапување – **Љубица Јоанидис**

Скопје, 17 март 2025 година



### ПРИЛОГ БР. 3

**ПРЕДМЕТ:** Изјава за политиката што ја следи Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје за континуирано професионално усовршување согласно Законот за ревизија

Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, преку лицето овластено за застапување, управителот Љубица Јоанидис, изјавува дека применетиот систем на политики и процедури е во функција на зголемување на квалитетот на едукација на кадарот, и се остварува преку посетување на часови за континуирано професионално усовршување, како законска обврска на овластените ревизори и нивна презентација и континуирани обуки на останатите вработени во друштвото, со што се обезбедува зголемување на квалитетот на извршените ревизии и во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет.

Во функција на унапредување на квалитетот на ревизорските постапки друштвото има развиено политики на:

- континуирана едукација на овластените ревизори во рамките на Институтот за овластени ревизори на Република Северна Македонија, едукација на овластени ревизори во рамките на Институтот на овластени сметководители на Англија и Велс, како и континуирана едукација на овластените ревизории и персоналот преку обуки организирани од страна на Baker Tilly International;
- перманентна едукација на персоналот преку присуство на семинари во организација на лиценцирани консултантски куќи од Македонија, интерни семинари во рамките на друштвото, набавка на стручна литература - ACCA, како и финансиска поддршка при едукација во областа на информатички технологии;
- присуство на конгреси и семинари во организација на Baker Tilly International;
- консултации со посебен сектор за консултации на Baker Tilly International;
- консултации во рамките на друштвото, како и со надворешни соработници.

Друштво за ревизија Бакер Тили Јоанидис  
преку лицето овластено за застапување – Љубица Јоанидис

Скопје, 17 март 2025 година



# Податоци за контакт

Бакер Тили Јоанидис  
ул. Каирска 45-4  
Скопје, 1000  
Република Северна Македонија

T: +389 2 3 131 203  
M: +389 2 3 133 230

[www.bakertilly.mk](http://www.bakertilly.mk)  
[contact@bakertilly.mk](mailto:contact@bakertilly.mk)



Baker Tilly Joanidis trading as Baker Tilly Joanidis is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Baker Tilly Joanidis trading as Baker Tilly Joanidis is an independent member of Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is an English company. Baker Tilly International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity, and each describes itself as such. Baker Tilly Joanidis is not Baker Tilly International's agent and does not have the authority to bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly International's behalf. None of Baker Tilly International, Baker Tilly Joanidis nor any of the other member firms of Baker Tilly International has any liability for each other's acts or omissions. The name Baker Tilly and its associated logo is used under licence from Baker Tilly International Limited.